



ОПШТИНА ДОЛНЕНИ/KOMUNA E DOLLNENIT  
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМИ ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Бр.09-663/4  
од 31.05.2022год.  
Долнени/Dollnen

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр.32/20) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Долнени донесе:

## ОДЛУКА/VENDIM

за јавен увид и за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по измена и дополна на Урбанистички план за село Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени

### член 1

Се организира јавен увид и јавна презентација и јавна анкета по измена и дополна на Урбанистички план за село Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени, изработен од АРКУС ПРОЕКТ ДОО Прилеп, со тех. број 06/21 од Февруари 2022 година.

Вкупната површина на планскиот опфат е 234,82 ха.

### член 2

Јавниот увид по однос на измена и дополна на Урбанистички план за село Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени, трае 30 (триесет) дена, и тоа од 01.06.2022 година до 30.06.2022 година.

Јавната презентација и јавната анкета по измена и дополна на Урбанистички план за село Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени, ќе се спроведе со излагање на Урбанистичко проектната документација во просториите на Општина Долнени-Подрачни канцеларии во Ропотово и на интернет страната на општината [www.opstinadolneni.gov.mk](http://www.opstinadolneni.gov.mk).

Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од 24.06.2022 до 30.06.2022г. секој работен ден од 9,00 до 14,00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 30.06.2022г. во 11:00 часот во просториите на Општина Долнени-Подрачни канцеларии во Ропотово.

### член 3

За организирањето на јавната презентација и јавната анкета по измена и дополна на Урбанистички план за село Дебреште, КО Дебреште, општина Долнени, ќе се издаде соопштение во јавните гласила.

Изработил: Горан Нинески

Проверил/Одобрил: Сатки Мифтароски



ГРАДОНАЧАЛНИК/KRYETARI  
Општина Долнени/Komuna e Dollnenit  
Урим Ибески/Urim Ibeski